

50. Изрази ги во минути:  
 а) 600 s;                    б) 12 h;                    в) 6,2 дена.
51. Подреди ги по големина бројните вредности дадени во различни единици за време: 3600 s; 0,5 h; 40 min; 1 h 15 min; 6 min 8 s.
52. Еден пливач ја допрел ивицата на базенот за 0,21 s пред вториот пливач. Колкаво е тоа време во:  
 а) милисекунди;                    б) минути ?
53. На излет сме биле 8 часа и 20 минути.  
 а) Колку секунди траел излетот?    б) Колку часа траел излетот?
54. Колку време ќе престојуваш во училиште ако имаш 5 часа, два одмори од по 5 min, еден одмор од 20 min и еден од 15 min? Вкупното време прикажи го во min и h.
55. Спореди ги следниве временски интервали (>, <, =):  
 а) 8 години \_\_\_\_\_ 2920 дена;                    б) 5,7 минути \_\_\_\_\_ 343 секунди;  
 в) 15,1 часа \_\_\_\_\_ 905 минути.



56. Колку време покажува дигиталниот хронометар на сликата? Со ознаката "1/100s" е обележан стотиот дел од секундата.
57. Од Истанбул за Брисел тргнал воз на 15 декември во 19 h, а пристигнал во Брисел на 19 декември во 14 h. За колку часа возот го изминал растојанието помеѓу овие два града?
58. Филмски маратон почнал еден ден во 20 h 15 min, а завршил наредниот ден во 23 h 45 min. Колку време траел маратонот?
59. Атлетичар истрчал три круга околу стадион. Првиот круг го истрчал за 54 s, вториот за 1 min, а третиот за 56,5 s.  
 а) Колку вкупно време трчал атлетичарот?  
 б) Кое е просечното време за кое трчал еден круг?
60. Свеќа за роденденска торта е долга 9 cm. После 2 min нејзината должина се намалила за 1 cm. После колку време треба да ја изгаснеш свеќата за да не изгори делот од свеќата што е поставен во тортата (1,5 cm)?
61. Од славина капе вода. Колку литри вода ќе истече за едно деноноќие ако секоја минута од славината капе по 10 ml вода?

## Треба да знаеш

- ☛ Доказано е дека секое тело има маса. Мерката за инертноста на едно тело се вика *маса* на телото.
  - ☛ Масата на едно тело е едно од својствата на телото и е еднаква на сите места (Земја, Месечина, Венера итн.), односно масата на телото не зависи од местото каде што се наоѓа.
  - ☛ Единица за мерење маса во SI е килограм (kg). Во практиката се користат помали и поголеми единици од килограмот.
  - ☛  $1\text{ t} = 1000\text{ kg}$ ;  $1\text{ g} = 0,001\text{ kg}$ ;  $1\text{ mg} = 0,000001\text{ kg}$ .
62. а) Масата од 55 g изрази ја во: милиграми и килограми.  
 б) Масата од 15750 mg изрази ја во: грамови и килограми.
63. Дополни ги равенствата:  
 а)  $2,3\text{ t} = \text{_____ kg}$ ;                    б)  $1\text{ kg} = \text{_____ t}$ ;  
 в)  $2,5\text{ kg} = 2500 \text{_____}$ ;                    г)  $4,7 \text{_____} = 4700\text{ kg}$ .
64. Пополни ги празните места и избери ја комбинацијата во којашто дадените маси се подредени од најголема до најмала.  
 1)  $600\text{ kg} = \text{_____ t}$ ;                    2)  $200\text{ g} = \text{_____ kg}$ ;  
 3)  $0,02\text{ kg} = \text{_____ g}$ ;                    4)  $2\text{ t} = \text{_____ kg}$ .  
 а) 1, 2, 4, 3;    б) 4, 1, 2, 3;    в) 1, 2, 3, 4;    г) 4, 3, 1, 2.
65. Кое тело има најголема маса: камен со маса 0,002 t, гумена топка со маса 0,8 kg или железно топче со маса 1250 g?  
 а) железно топче; б) камен;  
 в) гумена топка; г) трите тела имаат еднакви маси.
66. Колкава е масата на количество вода чиј волумен е 12 l?
67. Во кошница со маса 350 g ставени се 2,5 kg јаболка. Колкава е вкупната маса?
68. Терезијата, дадена на сликата е во рамно-тежа. Колкава е масата *m* на телото?

